



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за финансиска стабилност и макропрudentна политика

Бр. 16-13161/1

Скопје, 6.4.2023 година

**До
сите банки
- на внимание на Управниот одбор**

Предмет: Барање за доставување податоци

Почитувани,

За потребите на редовните анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

1. Распределба на добивката за 2022 година (образец бр. 1);
2. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 2);
3. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 3);
4. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во првиот квартал од 2023 година (образец бр. 4);
5. Податоци за износот и бројот на станбените кредити одобрени на физички лица, коишто користат субвенционирање на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19). Прашањето го одговараат банките коишто, согласно со овој закон, склучиле договор со Министерството за финансии за одобрување на субвенционирани станбени кредити под услови и на начин утврдени со овој закон (образец бр. 5);
6. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 6);
7. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 7);
8. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 8);

Народна банка на Република Северна Македонија

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-175

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-348

www.nbrm.mk

9. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 9);
10. Состојба и број на кредити на нефинансиските субјекти, коишто се осигурени и осигурена сума, по одделно друштво за осигурување коешто ја издало полисата, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 10);
11. Состојба на кредитна изложеност и број на кредити на физичките лица коишто се обезбедени со полиса за животно осигурување и осигурена сума, по одделно друштва за осигурување коешто ја издало полисата, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 11);
12. Состојба на кредитна изложеност и број на кредити коишто се обезбедени со имот којшто е осигурен со важечка полиса и осигурената сума, по друштво за осигурување коешто ја издало полисата, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 12);
13. Побарувања врз основа на кредити за „зелено финансирање“, одделно за корпоративниот сектор и за домаќинствата, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 13);
14. Обврски врз основа на користени кредитни линии, по одделен кредитор, кои се наменети за „зелено финансирање“, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 14);
15. Вкупен износ на станбени кредити и нефункционални станбени кредити според намената, со состојба на 31.3.2023 година (образец бр. 15);
16. Вкупна вредност на недвижности коишто се земени како обезбедување по општина во којашто се наоѓаат и вкупен износ на кредитите одобрени на население за коишто се однесуваат, временска серија од 31.12.2018 до 31.12.2022 година (образец бр. 16);
17. Вкупна вредност на недвижности коишто се земени како обезбедување по општина во којашто се наоѓаат и вкупен износ на кредитите одобрени на нефинансиски друштва за коишто се однесуваат, временска серија од 31.12.2018 до 31.12.2022 година (образец бр. 17);
18. Вкупна вредност на недвижности коишто се земени како обезбедување по општина во којашто се наоѓаат и вкупен износ на кредитите одобрени на останати лица, неопфатени во образец 16 и 17, за коишто се однесуваат, временска серија од 31.12.2018 до 31.12.2022 година (образец бр. 18);
19. Податоци за просечната висина на показателот ДТИ и ЛТВ (дефинирани во потточките 2.20. и 2.21. од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), при што просечната висина на показателите треба да се пресмета како обичен просек од пресметаните нивоа на овие показатели за новоодобрените кредити на физичките лица во првиот квартал од 2023 година (образец бр. 19);

20. Структура на износот на новоодобрената кредитна изложеност на физички лица, бројот на склучени договори и бројот на физички лица, според интервалите на движење на показателот ДТИ (дефиниран во потточката 2.20. од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), одделно за изложености во денари и, одделно за изложености во девизи или во денари со девизна клаузула (образец бр. 20, табели 1 и 2);
21. Структура на износот на новоодобрената кредитна изложеност врз основа на станбени кредити на физички лица, бројот на склучени договори за станбени кредити и бројот на физички лица, според интервалите на движење на показателот ЛТВ (дефиниран во потточката 2.21 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), одделно за изложености во денари и, одделно за изложености во девизи или во денари со девизна клаузула (образец бр. 21, табели 1 и 2);
22. Структура на износот на новоодобрената кредитна изложеност врз основа на други кредити на физички лица обезбедени со недвижности (не вклучувајќи ги станбените кредити), бројот на склучени договори за кредити обезбедени со недвижности и бројот на физички лица, според интервалите на движење на показателот ЛТВ (дефиниран во потточката 2.21 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), одделно за изложености во денари и, одделно за изложености во девизи или во денари со девизна клаузула (образец бр. 22, табели 1 и 2);

Ве молиме да ги доставите овие податоци до Дирекцијата за финансиска стабилност и макропрudentна политика по електронски пат на VaskovM@nbrm.mk и SimeonovskiK@nbrm.mk, најдоцна до 10.5.2023 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Михајло Васков (VaskovM@nbrm.mk) или Кирил Симеоновски (SimeonovskiK@nbrm.mk).

Со почит,

Директор
Наташа Андреева
